



## Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

### ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **23/2015**

#### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Министерство за правда**

I.1.2)Адреса:**ул. Димитрие Чуповски бр.9**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**[www.pravda.gov.mk](http://www.pravda.gov.mk)**

I.1.5)Лице за контакт:**Марина Миновска** Адреса на е-пошта:**[mminovska@mjustice.gov.mk](mailto:mminovska@mjustice.gov.mk)**

Телефон/Факс:**023113190230/023110437**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Општи јавни услуги**

#### ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

**Набавка на опрема -Видеоконференциски систем за големата судница за зградата на Кривичен Суд Скопје, поставување и ставање во функционална употреба на истата**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Кривичен суд Скопје**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Набавка на опрема -Видеоконференциски систем за големата судница за зградата на Кривичен Суд Скопје, поставување и ставање во функционална употреба на истата**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

**Период во месеци: 12**

**ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Да**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Да**

#### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **21.04.2016**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **3**

Највисока добиена понуда: **26285100,00 ден.** Најниска добиена понуда: **13837219,00 ден.**

**IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот**

Име на носителот на набавката: **Друштво за производство, трговија, компјутерски активности и услуги ВИСТА ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул. Капиштец 1А**

Град или населено место: **1000 Скопје** Држава: **Македонија**

**IV.3) Информации за вредноста на договорот**

**IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 13934762 ден.**

**IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : 16059663 ден.**

**IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 03.05.2016**